

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Весник на Општина Аеродром



Месечини 8^{ми} Марти

СОДРЖИНА

СТРИП.....	3
АКТИВНОСТИ.....	4 - 15
СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ	16 - 17
ОБРАЗОВАНИЕ.....	18 - 19
ЗД АНИМИРАН ФИЛМ.....	20
ЗДРАВЈЕ.....	22 - 23
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА НАТАЛИТЕТОТ.....	24 - 25
ЖИВОТ.....	26 - 27
СПОРТ.....	28 - 29
ПИСМА.....	30
ИНФО.....	31

Првиот број на весникот „Аеродром“
излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција

м-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Милена СТЕФАНОВСКА
Ивана ЈОВАНОВИЌ-АЦКОВСКА

Уредува

Одделение за односи со јавноста
и меѓународна соработка

Лектор

Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн

Кристина Јорданова
Даниела Чабукowska

Издава

Општина Аеродром

Градоначалник

Ивица Коневски

Печати

Графички центар-Скопје

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516

факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk

www.aerodrom.gov.mk

Адреса:

Венијамин Мачуковски 6,
1000 Скопје

Според анкетата на „Скопје инфо“

ИВИЦА КОНЕВСКИ И ВО 2013 НАЈУСПЕШЕН ГРАДОНАЧАЛНИК

На 23.1.2014 година градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, официјално беше прогласен за најуспешен градоначалник за 2013 година, според анкетата што изминатиот период ја спроведе интернет порталот „Скопје инфо“ (www.skopjeinfo.mk).

„За мене ова претставува огромна чест и поттик, но и голема одговорност да продолжиме со исто темпо во интерес на жителите на Општина Аеродром“, изјави Коневски додавајќи дека во наредниот период општината ќе се фокусира на завршување на проектите почнати во 2013 година, а тоа се изградба на инфраструктура на местата каде што се градат нови згради, завршување на изградбата на новиот спортски центар „Јане Сандански“, повеќе паркови и зеленило, поставување автоматски систем за наводнување и многу други проекти.

Во анкетата која се спроведе во периодот од 19-ти декември 2013 година до 15-ти јануари 2014 година, учествуваа со свои гласови околу 25 илјади граѓани.



Веднаш зад градоначалникот Коневски односно на второ место е градоначалникот на Општина Центар, Андреј Жерновски, додека третото место го освои градоначалникот на Општина Кисела Вода, Билјана Беличанец.

Инаку, градоначалникот Коневски и минатата година, беше прогласен за најуспешен градоначалник, кој работи најнапорно и е најпосве-

тен на потребите на општината и на граѓаните.



Стрип: Влатко



УЧЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЌЕ НОСАТ УЧИЛИШНА ОБЛЕКА

На 6.2.2014 година градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски и министерот за образование и наука, Спиро Ристовски го промовираа проектот за воведување задолжителна училишна облека во основните училишта во Општина Аеродром.

„Почнувајќи од септември учениците од сите основни училишта во Општина Аеродром ќе почнат да носат училишна облека“, изјави градоначалникот Коневски.

Тој додаде дека целта на овој проект е сите ученици да бидат облечени во иста облека и да се навикнат на соодветен кодекс на облекување. На тој начин, основните училишта ќе ги достигнат стандардите на училиштата од европските метрополи.

Министерот Ристовски го поздравил проектот како позитивен пример за тоа како учениците ќе можат полесно да се фокусираат на воспитно-образовниот процес, наместо на изгледот и начинот на облекување и апелирале овој тренд да го прифатат и другите општини во Република Македонија.

Училишната облека ќе се сос-

тои од сиви панталони, бели блузи и тегет елеци со амблем, на кој ќе биде извезено логото на Општина Аеродром и името на училиштето.

Девојчињата ќе имаат можност да одберат здолниште или панталони. Трошоците за 5.700 училишни комплекти ќе ги покрие Општина Аеродром.

Со воведувањето на училишната облека се очекува да се постигне и чувство на еднаквост меѓу децата, да нема поделби и разлики меѓу нив во начинот на облекување, а од друга страна, пак, на родителите да им се намалат трошоците за купување гардероба, која некои родители не можат да си ја дозволат.

Инаку, претходно Општина Аеродром направи сондажа меѓу родителите, при што тие покажаа голем интерес за прифаќање на овој проект.





БЕСПЛАТЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО ГРАДИНКИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, на 17.1.2014 година во детската градинка „Срничка“ објект „Чекорче“ официјално го означи стартот на проектот за подобрување на воспитно-образовниот процес во Општина

Аеродром и Градот Скопје преку воведување бесплатен англиски јазик и проширување на капацитетот на детските градинки.

„Од 2014 година воведуваме бесплатно изучување на англискиот јазик во сите детски градинки во

Општина Аеродром, што значи дека родителите веќе не мора да издвојуваат дополнителни средства од својот семеен буџет како досега“, изјави градоначалникот Коневски, додавајќи дека програмите по кои се работи, се професионално изработени и соодветни за детската возраст, односно методиките за работа се прилагодени за деца од предучилишна возраст.

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски го поздравил овој проект и изјавил дека на Координативното тело на Град Скопје ќе предложи сите скопски општини да воведат бесплатно изучување на англиски јазик.

Инаку, изучувањето на англискиот јазик ќе стане дел од редовните активности во градинките и децата ќе продолжат редовно да го изучуваат овој светски јазик, за разлика од досегашната практика преку организирање курсеви.

Овој проект се реализира во рамки на проектот за ран детски развој „Првите пет се најважни на свет“.

Исто така, во тек е изработка на проекти за проширување на капацитетите на детските градинки со доградба, така што ќе се отворат уште дополнителни 150 места за престој во градинка на дечиња од општината.





НОВА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ

Во новата населба во Горно Лисиче покрај булеварот „Февруарски поход“ интензивно се гради комплетно нова комунална инфраструктура.

Проектот опфаќа изградба на комунална инфраструктура, поточно еден километар атмосферска и еден километар фекална канализација, како и еден километар водоводна мрежа.

Исто така, се асфалтира улицата паралелна со булеварот „Февруарски поход“ со вкупна површина од околу 4.000 квадратни метри, со

тротоари со вкупна површина од околу 1.000 квадратни метри, како и изградба на паркиралиште со 60 нови паркинг-места.

Од булеварот „Февруарски поход“, пак, ќе се изгради влез кон новата проектирана улица, со цел да се поврзат станбените објекти на оваа улица.

Освен покрај улиците, нови линии за јавно осветлување ќе се постават и меѓу новоизградените станбени згради и тоа со вкупна должина од околу 4 километри со 120 сијалични места.

За целиот проект Општина Аеродром издвои над 55 милиони денари од својот Буџет.

Потребата од изградба на комплетно нова инфраструктура се појави поради сè поголемиот број нови објекти во овој дел од Општината.

Реализацијата на проектот ќе значи полесен пристап и поврзување на новите станбени објекти со булеварот „Февруарски поход“ и оплемување на просторот.

Се очекува овој проект да се реализира до почетокот на летната сезона.



НОВИ ОГРАДИ ОКОЛУ ДВОРОВИТЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА



Изминатив период се реализираше проектот за реконструкција и изградба на огради околу дворовите на седум основни училишта во Општина Аеродром.


Нови и реконструирани огради добија училиштата „Блаже Конески“, „Браќа Миладиновци“, „Љубен Лапе“, „Ѓорѓија Пулевски“, „Лазо Ангеловски“, „Димитар Македонски“ и „Гоце Делчев“ во Горно Лисиче.

Реконструкцијата на оградите опфати замена на оштетените делови со нови, поправка на вратите, бојади-

сување, како и изградба на комплетно нова ограда во училиштата каде што недостасуваше.

За овој проект Општина Аеродром издвои околу 6,5 милиони денари од Буџетот, од кои 2,4 милиони денари се донација на Швајцарската агенција за развој и соработка.

Инаку, овој проект граѓаните на општината го прогласија за приоритетен на минатиот циклус „Форуми во заедницата“ одржан во Општина Аеродром.



РАБОТИЛНИЦА ЗА ОБРАЗОВНАТА ПРОГРАМА „ЕРАЗМУС ПЛУС“



Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на 5.2.2014 година во просториите на Општина Аеродром одржа инфо-ден и ги презентираше своите активности.

На работилницата се презентираше програмата „Доживотно учење“ и беа истакнати деталите од неколку успешно спроведени проекти.

Исто така, се претстави и новата програма на Европската комисија во делот на образованието, обуката и младите, „Еразмус плус 2014 – 2020“, при што беше објаснет начинот на аплицирање и можностите што ги нуди европската програма за млади и образование.

МОЖНОСТИ ЗА СТУДИРАЊЕ ВО ХОЛАНДИЈА

На 6.2.2014 година во просториите на Општина Аеродром претставници на Холандската амбаса одржаа презентација, на која ги претставија можностите за студирање во Холандија.

На презентацијата беа понудени можности за постдипломски студии во Холандија кои опфаќаат кратки програми, магистерски и докторски студии што се покриени со

стипендии што ги обезбедува Холандската владина агенција Нуфиц (Nuffic).

Овие програми се однесуваат на вработените лица во јавниот, приватниот и невладиниот сектор кои сака-



ат дополнително да се едуцираат и да се усовршат во својата професија.

ЗИМСКА ШКОЛА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Од 20.1.2014 до 24.1.2014 година во ОУ „Блаже Конески“ во Општина Аеродром се одржа зимска школа.

Станува збор за два циклуси на обуки наменети за невработените и малите и средни претпријатија од Општина Аеродром.

Циклусот обуки насловен како Електронско банкарство содржеше обуки на тема:

- Платни системи – теорија и практична примена

- Електронски потпис

- Електронски сертификати

- Употреба на електронскиот потпис и електронските сертификати во различни системи.

Циклусот обуки наменет за невработени и почнување бизнис, пак, ги опфати следниве теми:

- Германски јазик

- Развивање на идејата до нов почеток

- Како полесно до работа

- Прва тајна на успешниот разговор (интервју)

- Успешни комуникации

- Односи со јавност

- Управување со стрес и конфликти, мобинг.

Повик

ТРАДИЦИОНАЛЕН ЛИКОВЕН КОНКУРС „КОГА СУМ ЈАС ТОЛЕРАНТЕН?“



торот за образование, спорт, култура и заштита при Општина Аеродром.

На традиционалниот ликовен конкурс ќе учествуваат децата од детските градинки во Општина Аеродром, како и учениците од одделенска и од предметна настава.

Признанијата и евентуалните награди за децата од детските градинки, како и за учениците од одделенска и од предметна настава се очекува да бидат доделени на свечената академија во рамки на овогодешната прослава на Денот на Европа.

Општина Аеродром во соработка со Делегацијата на Европската унија во Република Македонија и Европското движење во Република Македонија, по повод одбележувањето на 9-ти Мај, Денот на Европа, оваа година по петти пат организира детски ликовен конкурс на тема: „Кога сум јас толерантен?“.

Рокот за доставување на ликовните творби почнува од 17-ти март

(понеделник) и трае до 11-ти април (петок).

Трудовите треба да содржат детални информации за авторот (возраст и група/одделение), за детската градинка/училиштето и за одговорниот наставник.

Ликовните творби треба да се достават во Општина Аеродром, ул. „Венијамин Мачуковски“ бр. 6 или, пак, лично до надлежните служби на Сек-



РАБОТИЛНИЦА НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“



Наставниците од одделенска настава од ОУ „Љубен Лапе“ на 14.1.2014 година одржаа работилница на тема „Кооперативно учење“, чијашто основна цел е подобрување на квалитетот во наставата.

На работилницата беа применети повеќе стратегии како што се игра на улоги, бура на идеи, кооперативна сло-жувалка и дополнувалка, групно истражување и др.

Резултатите и придобивките од соработката при кооперативното учење се постигнување подобар успех и про-должено помнење, критичко размислување, толерантен и пријателски однос кон соработниците во групата, позитивни ставови кон наставните часови и предмети, како и кон учи-лиштето.

ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ГРАДИНКАТА

„СРНИЧКА“

Во градинката „Срничка“, објект „Лале“, на 29.1.2014 година се одржа предавање на тема „Епилепсија во детска возраст“.

Целта на предавањето што го одржа д-р специјалист невролог Сања Зикова беше едукација на згрижувачкиот кадар на градинката за давање квалитетна, стручна и професионална помош на децата и родителите кои имаат потреба од ваков вид поддршка.

Исто така, на предавањето беше посочено дека сите деца имаат право да престојуваат во градинка и рамноправно да учествуваат во активности кои го унапредуваат нивниот интелектуален, емоционален, физички и социјален развој.



СЕКОЈ ПОНЕДЕЛНИК ЕКО-ДЕН ВО ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“



те, родителите и наставниците носат пластичен отпад од дома и тоа исклучиво пластични шишиња од вода, сокови, јогурт, пиво, масло и оцет.

За одржливост на акцијата учениците носат по најмалку 5 пластични шишиња, кои се сплескани и спакувани во посебна кеса.

Според количината на собраниот отпад, којшто се мери еднаш неделно, фирмата „Пакомак“ континуирано обезбедува течен сапун за потребите на училиштето.

Во ОУ „Лазо Ангеловски“ секој понеделник е прогласен како еколошки ден.

Секој понеделник ученици-

На крајот од учебната година се обезбедува и главна награда за училиштето што собрало најмногу отпад на ниво на Општина Аеродром.

Целта на оваа акција е да се заштити животната средина во која живееме.



Во Реонски центар „Аеродром“



ПОЧНА ИЗГРАДБА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ

На 3.1.2014 година градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски и тогашниот директор на Агенцијата за млади и спорт, Александар Пујоски, официјално го означија почетокот на изградбата на ново повеќенаменско спортско игралиште наменето за граѓаните на Реонски центар „Аеродром“.

Ова е дел од проектот „100 повеќенаменски игралишта“ како инвестиција на Владата на Република Македонија, но и Општина Аеродром до сега има изградено над 20 вакви

повеќенаменски спортски игралишта.

„Сите игралишта во Општина Аеродром граѓаните можат да ги користат бесплатно, па дури и во вечерните часови, со оглед на фактот што се осветлени. Општината ќе продолжи да гради вакви спортски терени на сите оние места каде што недостасуваат, сè со цел жителите на општината да имаат каде да спортуваат“, изјави градоначалникот Коневски.

Конкретно, на ова спортско игралиште ќе може да се игра рако-

мет, фудбал и кошарка.

Вкупната површина на повеќенаменското игралиште заедно со обиколната патека изнесува 1.300 квадратни метри и ќе содржи два гола за мал фудбал и ракомет, како и четири коша.

Игралиштето ќе биде ограде-но со транспарентна жичена ограда висока шест метри и ќе биде целосно осветлено за да може рекреативно да се користи и во вечерните часови.

СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

Драги читатели, Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природата, пејзажи, фотографии од Вас сликани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.


Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот: vesnik@aerodrom.gov.mk

Задолжително!

Покрај фотографијата, треба да се наведе насловот, локацијата и името на авторот.




„Авион“ - Ванчо Попов Лапковиќ



„Патски“ - Алекс Спасов



„Гулаб“ - Марјан Келемен



„Квечерина во парк“ - Сашко Спасов




„Птици“ - Игор Пејќ



„Скок“ - Тоше Петрушевски



„Победа за МЗТ“ - Дејан Божиновски



„Среќа“ -Светлана Георгиевска



„Прекрасен ден за пешачење“ - Ана Илиевска

АКЦИЈА НА СОБИРАЊЕ КНИГИ ВО ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“

Од почетокот на февруари во ОУ „Љубен Лапе“ се спроведува акција на собирање книги што ќе бидат донирани за библиотеката на новото училиште во Општина Аеродром, „Александар Македонски“, како и за ОУ „Кочо Рацин“ од Дојран.

Акцијата предизвика голем интерес кај учениците, кои масовно се вклучија со донирање книги, така што, досега се собрани околу 200 книги, од кои поголем дел се лектирни изданија.



ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ГО ПРОСЛАВИ ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

На 4.2.2014 година со разновидни воннаставни активности ОУ „Гоце Делчев“ го одбележа јубилејниот патронен празник – 90 години од постоењето на училиштето.

За таа цел во училиштето се организираше историски час за животот и делото на Гоце Делчев подготвено од секцијата по историја, а исто така, се положи цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата „Св. Спас“.



Во попладневните часови беше одржана кратка пригодна ма-

нифестација на која директорот додели благодарници за соработката на неколку институции меѓу кои и Општина Аеродром.

На манифестацијата, покрај големиот број родители, ученици и наставници, беа присутни и група пензионери кои славеа 50 години од завршување на основното образование во истото училиште, а потоа одржаа и класен час во една од училниците.

„КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ“ ВО ГРАДИНКАТА „БУБА МАРА“



Во градинката „Буба Мара“ се одржа едукативно предавање на тема „Кодекс на однесување“.

Главна цел на предавањето наменето за воспитниот и згрижувачкиот кадар на градинката е создавање стимулативна средина за децата, во која ќе се

чувствуваат сигурно, ќе стекнуваат доверба, стабилност и самодоверба.

Присутните се запознаа со кодексот за облека и изглед, за почитување на хиерархијата и куќниот ред на градинката, тимската работа, контрола и самоконтрола, конструктивно решавање на проблемите, како и пронаоѓање правилен начин на негово спроведување.



СО ЗАЕДНИЧКИ СТАВОВИ ДО ПОДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ

Во ОУ „Александар Македонски“ на 24.1.2014

одржа работилница на тема „Со заеднички ставови и размислувања до подобро образование“.

Целта на работилницата е воочување, надминување и решавање на заедничките проблеми во воспитно - образовниот процес.

Град Скопје

ОУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРВО НА ГРАДСКО ПРВЕНСТВО ВО ОДБОЈКА



На, 14. 02. 2014 година, во ОУ „Блаже Конески“ се одржа Градско првенство во одбојка, каде што домаќинот го освои првото место.

М а ш к а т а екипа на ОУ „Блаже Конески“ ја совлада екипата на ОУ „Па-

најот Гиновски“ од Скопје со 2:0, со што се пласираше во финалето.

Со разлика од два поени (2:0) во финалниот меч кој го одигра против екипата на ОУ „Драга Стојановска“ од Општина Сопиште, одбојкарите од ОУ „Блаже Конески“ го освоија првото место и се пласираа во Државното првенство во одбојка што ќе се одржи во Прилеп од 06 до 08.03.2014 година.

ЗАБАВА НА „БУБАМАРИТЕ“ И „СЛАВЕЈЧИЊАТА“

Децата од градинката „Буба Мара“ неодамна во ТЦ „Капитол“ учествуваа на детската забава што ја организираше „Просветно дело“.

На дечињата, кои се забавуваа и пееја со златните славејчиња, се дружеа со Снежана и Пепелашка, им беа поделени подароци од новогодишната акција „Купувај и освој“ што ја спроведува „Просветно дело“.



Гномео и Јулија (Gnomeo and Juliet)

ЉУБОВТА ЌЕ ГО НАЈДЕ СВОЈОТ ПАТ...



ставува еден спој на трагикомедија и романа, комбинација на забавни детски содржини и пораки за децата и за возрасните.

Анимацијата на филмот е одлична, градините се претставени со живописни бои, емоциите и гестукулациите се совршено пренесени и сè изгледа одлично и реално.

Во филмот гласовите ги позајмуваат Џејмс Мекавој, Емили Блант, Мајкл Кејн, Ози Озборн, Елтон Џон, Патрик Стјуарт, Хулк Хоган, Доли Партон и други.

Во два соседни двора, во кои живеат градинарски џуџиња поделени во две групи, се одвива љубовна драма меѓу раскараните соседи поради стара, но заборавена одмазда

Во прекрасниот британски град Стратфорд има една улица, во која сопствениците на две соседни куќи не ни помислуваат дека во нивните дворови постои богат жив свет.

Во соседните дворови живеат градинарски џуџиња, кои се поделени во две групи. Едните се синокапи, а другите црвенокапи џуџиња. Раздорот меѓу двете групи градинарски џуџиња се должи на една стара одмазда. Причината за одмазда е веќе заборавена, но сепак, ги држи одвоени. Меѓутоа, еден неочекуван настан е доволен повторно да ги соедини.

Иако, соседните градини на Монтеки и Капулети се во војна, градинарските џуџиња Гномео и Јулија се во

љубов. Тие им се спротивставуваат на бројните пречки и расправи на двете градини, се борат за својата љубов и користејќи пластични фламингоси и трки со косилки се обидуваат да си ја пронајдат својата среќа.

Овој анимиран филм, кој е лесно базиран врз Шекспировата трагедија Ромео и Јулија, по својот жанр прет-



МУДРОСТИ

Да знаеш многу работи не значи дека си мудар - ХЕРАКЛИТ

Не се сече секое дрво со првиот удар - КИНЕСКА ПОГОВОРКА

Фенг шуи диета: Вратата од фрижидерот да ви биде свртена кон сидот.

ПРАЗНИЦИ

- 1-ви јануари – 5-ти јануари Слики од Нова година
- 6-ти јануари – 14-ти јануари Статус: Кај мене се падна паричката!
- 15-ти јануари – 12-ти февруари Утре почнувам со диета
- 13-ти февруари – 15-ти февруари Св. Трифун или Валентајн
- 16-ти февруари – 28-ми февруари Дај бе нека заврши месецов!
- 8-ми март Слики од наставничките и жените вработени во администрација
- 9-ти март – 31-ви март Како ќе се маскираш за 1-ви Април?
- 1-ви април Слики од лоши маски
- 2-ри април – 15-ти април Кога е Велигден?
- 20-ти април Џина Папас-Џокси
- 21-ви април – 30-ти април Каде за Први мај?
- 1-ви мај Слики од правење скара
- 2-ри мај Порано не се работеше на овој ден
- 3-ти мај Каде беше за Први мај?
- 4-ти мај – 31-ви мај Сесија...
- 1-ви јуни – 30-ти јуни Каде на одмор?
- 1-ви јули – 31-ви август Слики од нозе на плажа
- 1-ви септември – 30-ти септември Главна тема: Ајвар
- 1-ви октомври – 30-ти ноември Дожд и празни муабети
- 1-ви декември – 31-ви декември Каде за Нова година?

ЗВУЦИ НА ПРОЛЕТТА



НЕКОГАШ



СЕГА

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

ЖИВОТ

- Разговараат двајца другари.
Едниот му вели на другиот:
- Имаш фејсбук?
 - Не.
 - А, имаш скајп?
 - Не.
 - А твитер?
 - Не.
 - Е добро, бе, што имаш?
 - Живот.
 - Еј супер, ми треба за Candy crush saga.

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ

ГРАФИТИ

Покрај класичните сидни графити како неизбежен декор во урбаните средини, некои нови дечки почнаа да изработуваат и тродимензионални графити. На сликата десно е прикажан уште еден пример на тродимензионален графит изработен на тротоар. Инвентивно, нема што!



Сè повеќе луѓе стануваат метеопати...

МЕТЕОПАТИЈА „БОЛЕСТ НА НАШЕТО ВРЕМЕ“



д-р Толе Битовски спец. физијатар,
поликлиника „Јане Сандански“
(извадок од неговата најнова книга „Метеопатија“)

ЗОШТО ПРОМЕНАТА НА ВРЕМЕТО ВЛИЈАЕ НА ОРГАНИЗМОТ?

Метеопатијата претставува зголемување на чувствителноста кај одреден број луѓе на временски промени, иако некои ја нарекуваат „болест на нашето време“.

Метеопатија е група симптоми и реакции што се манифестираат кога настанува промена на некој метеоролошки фактор - температура, влажност, атмосферски притисок, дожд, гром или ефект на јонизација.

Метеопати, пак, се луѓе кај кои интензитетот на болеста се зголемува поради временските промени и екстремни временски услови.

Промената на климата има директно влијание на организмот и води до промени во расположението. Така, кога врне не боли главата, кога се менуваат временските услови сме уморни, поспани, немаме мирен сон, кога дува ветар сме раздрозливи и нервозни. Истражувањата покажуваат дека сè повеќе луѓе стануваат метеопати.


Иако меѓу најзагазените се лицата на средна возраст, особено жените, не се исклучува можноста оваа состојба да се јави кај други возрастни групи, дури и кај мали деца.

Секогаш кога се менува времето во атмосферата се создаваат електромагнетни импулси, кои делуваат на организмот и поттикнуваат негова реакција и прилагодување. На тој начин времето, особено наглите промени, екстремно ниските или високи температури, притисокот на воздухот, влажноста го оптоварува организмот. Реакцијата која следи е различна кај секого, некои луѓе се помалку или повеќе осетливи на промените, некој не ни чувствува промени, додека одредени личности доста бурно реагираат. Тука треба да се напо-

не дека покрај климатските услови и индивидуалната осетливост, промените се јавуваат и во зависност од начинот на живот и секојдневните навики, кои доста придонесуваат за проблемите.

КОИ СЕ ЕФЕКТИТЕ ОД ПРОМЕНАТА НА ВРЕМЕТО?

Типични симптоми што се јавуваат се главоболки, мигрена, несоница, пореметување на сонот, мачнина, замор, општа слабост, нагли промени во расположението, раздрозливост, нервоза, депресивни мисли, отежната концентрација, промени во кардиоваскуларниот систем, болки во зглобовите, болки кај постоперативни рани, скршеници итн. Посебно осетлива категорија се хронично болните, кои патат од заболувања на срцето, висок притисок, дишните патишта, астма, ревматоиден артрит.





КАКО ДА СЕ НАДМИНАТ ТЕГОБИТЕ?

Она што е најзначајно е дека за кој било симптом или болест најпрво треба да се помогне со природни средства, па потоа со посебна терапија. Пример за тоа се разни чаеви (камилица, мајчина



душица, лаванда), за кои се знае дека имаат смирувачки ефект, потоа масажа на слепоочницата или на главата, на другите делови од телото, консумирање лесна храна.

Потребна е што поголема физичка активност на отворен простор, како и престој на отворено без разлика на временските услови. Препорачливо е долги прошетки, трчање, возење велосипед и престој на

планина.

Секој организам може лесно да се истренира да се прилагоди на временската состојба. Туширање со наизменично топла или студена вода или престој во сауна можат да помогнат во симулација на временските услови.

Променете го начинот на живеење! Откажете се од цигарите, алкохолот и кафето, или ако тоа не е можно едноставно намалете ја количината! Хранете се здраво, консу-



мирајте повеќе течности, повеќе овошје и зеленчук!



Одморајте! Релаксирајте се! Прочитајте некоја книга наместо да гледате телевизија! Слушајте добра музика! Најдете некое хоби што би ве исполнило и би ве опуштило, како на пример цртање!

Следете ја временската прогноза, со цел да го намалите изложувањето на организмот на промените!

И на крај доколку симптомите не се подобруваат или се неиздржливи обратете се на лекар за помош!



ПОМАЛ НАТАЛИТЕТ ЗНАЧИ ПОМАЛКУ УЧЕНИЦИ


проф. д-р **Славе Ристески**

(професор по Демографија и Економска статистика, Економски факултет при УКИМ – Скопје)

Република Македонија бележи рапиден пад на бројот на родени од година во година.

Во 2012 година, споредено со 1950 година, Македонија има 25.808 живородени помалку. Имено, во 1950 година во Македонија се родиле 49.560 живородени, а во 2012 година 23.752 живородени. За само 6 декади бројот на родени е преполовен. Од 49.560 на 23.752. Тоа е пад за 52,07 %!

Лошата демографска слика е проследена со низа проблеми, а сос-



тојбата со намалувањето на бројот на ученици во образовниот систем е само еден од тие проблеми.

Основни податоци за основното образование

Категорија	2002/2003	2012/2013	10-годишна разлика
Број на ученици	235.516	195.311	-40.205
Број на училишта	1.020	991	-29
Број на наставници	13.678	17.193	+3.515

На ниво на Општина Аеродром на крајот на учебната 2011/2012 година имаше 7 основни училишта, во кои што има 6.440 ученици распоредени во 260 паралелки, образовани од страна на 489 наставници.

Бројот од ученици опаѓа од година во година и во Општина Аеродром.

За 10 години во Република Македонија:

- Бројот на ученици е намален за 40.205 ученици;
- Бројот на училиштата е намален за 29 училишта;
- Бројот на наставници е зголемен за 3.515 наставници.


Наталитетот во Општина Аеродром се одржува благодарение на доселувањата од другите општини. Без доселувањето на голем број жители во Аеродром од другите општини последниве 10 години, ќе се случеше уште поголем пад на бројот на ученици.

Значи, зголемувањето на наталитетот е од суштинско значење за иднината на општината.

Основното училиште „Љубен Лапе“ во 1992 година имаше 1.532 ученици. Во 2012 година истото училиште има 829 ученици. За 20 години бројот на ученици се преполови, односно од 1.532 ученици бројот на ученици е намален на 829 ученици. Тоа значи 703 ученици помалку, односно 45 % помалку ученици.

Учебна година	Број на ученици
1992/93 година	1.532
1997/98 година	1.081
2002/03 година	830
2007/08 година	736
2012/13 година	829

Број на ученици во ОУ "Љубен Лапе" - Аеродром




Бројот на ученици во основното училиште „Ѓорѓија Пулевски“ во Аеродром, исто така, се намалува. Од 1999 до 2012 година, бројот на ученици е намален за 80 ученици, а тоа значи 3 паралелки помалку.

Основно училиште „Ѓорѓија Пулевски“ – Аеродром

Учебна година	Број на ученици
1999/2000	1.049
2002/2003	1.001
2007/2008	955
2012/2013	969

Број на ученици во ОУ "Ѓорѓија Пулевски" - Аеродром



Состојбата е алармантна и во другите општини во Македонија.

Пример во учебната 2013/2014 година:

- Росоман: Бројот на првачиња во ООУ „Пере Тошев“ е преполовен. Односно, лани во прво одделение биле запишани 40 ученици, а годинава се запишани само 19 првачиња.
- Кривогаштани: Оваа учебна година ја почнаа со само 1 прваче.
- Дебарца: Од 11 села имаат 28 првачиња.
- Веница: Учебната година ја почнаа со 152 првоодделенци;
- Селото Чардаклија, штипско, кое има 922 жители, има само 1 првоодделенец.
- Без ниту едно прваче во учебната 2013/14 година останаа селата Вратница, Рогачево, Старо Село, Беловиште.

Посета на наставници од СУГС „Марија Кири-Склодовска“ на Италија И ИТАЛИЈАНСКИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ НЕМИРНИ ПОНЕКОГАШ



Дел од наставниците од средното училиште „Марија Кири-Склодовска“, што се наоѓа на територијата на Општина Аеродром, неодамна посетија неколку средни стручни училишта во регионот Палермо на островот Сицилија во Италија.

Целта на посетата беше да се направи споредба на нивниот и нашиот образовен процес и евентуално подобрување на воспитно-образов-

ната работа во ова училиште. „Видов-ме дека располагаат со многу современи апарати, инструменти и материјали за одржување на практичната настава. Часовите им траат 60 минути, а се учи секоја сабота. Средното училиште трае 5 години. Стручните квалификации со кои се стекнуваат учениците по завршување на средното училиште се призна-ти во целата Европска унија. Ова за нас беше особено важно, да видиме кои се точно квалификациите, со кои тие се вработуваат во земјите од ЕУ, за да можеме нешто од тоа да примениме во нашето училиште. Интересно е што често за одредени теми кои се

обработуваат на часовите по практична настава се ангажираат надворешни експерти од индустријата или други институции. Со тоа часовите на учениците им се поинтересни, но и добиваат сознанија со какви вештини треба да располагаат за одредено занимање“, велат наставниците.

Освен разлики, додаваат тие, имаме и доста сличности со луѓето од Сицилија, а тоа е нивната гостопримливост и љубезност, учениците се понекогаш немирни, исто како и нашите сакаат брза храна и кафулиња.

Инаку, тие остварија и средба со градоначалникот на градот Термини Имересе, Салваторе Бурафато, кој се интересираше за образованието и културата во Република Македонија.

Посетата беше остварена со средства од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во рамки на програмата „Леонардо да Винчи“.

СЕ ОДРЖА 18-ТА „МИЧУРИНСКА СРЕДБА“

Во присуство на стотици граѓани на 13.1.2014 година во централниот парк во населбата Мичурин по осумнаесетти пат се одржа традиционалната „Мичуринска средба“, што ја организира истоименото здружение на граѓани под покровителство на Општина Аеродром.

Традиционално како и секоја година одбележувањето на празникот Василица почна со палење на василичарскиот оган и молитва за мир, по што се кршеше василичарска погача со паричка за среќа. Годинава паричката падна кај Маноли Џингов, стар мичуринец, кој сега живее во Торонто, Канада, и кој го презеде кумството од минатогодишни-

от кум Зоран Џорлев.


Во рамките на прославата на големиот православен празник „Свети Василиј Велики“, меѓу народот познат како Стара нова година, се одржа богата музичка програма, а за време на манифестацијата се послужуваше топол чај, сокови, зелена ракија, вино и сендвичи.

Покрај домаќините и претставници на Општи-

на Аеродром, на Мичуринската средба присуствуваа и голем број истакнати лица од политичкиот и стопанскиот живот во Република Македонија.



ВРЕДНИТЕ РАЦЕ НА КСЕНИЈА ТОДОРОВА



Ксенија Тодорова е една од најредовните читателки на општинскиот весник „Аеродром“, чишто креативни фотографии и уникатни дела изработени од најразлични техники, честопати се сретнуваат во рубриката „Сид на фотографии“.

Иако по професија е специја-

лизиран трансфузиолог и 40 години работела на развитокот и унапредувањето на крводарителството, нејзиното хоби и љубовта кон уметноста ја прави голем уметник, кој се има закитено со бројни признанија и благодарници. Активно и речиси професионално создава интересни и креативни фотогра-

фии и слика уметнички творби.

Таа е мајка на две деца и баба на четири внуци, голем хуманист и голем уметник. Со уметноста се занимава уште од детството. Работи на сликарски картон со темперни бои, на платно со масло и изработува мозаици со природни камчиња во нивната природна боја.

Дел од изработените дела ги има подарено на внуците и на пријателите.



СЕДМА КУП ТИТУЛА ЗА МЗТ СКОПЈЕ – АЕРОДРОМ



МЗТ Скопје - Аеродром го освои седмиот куп трофеј во својата историја, што воедно беше трета куп титула по ред за македонскиот кошаркарски шампион.

Кошаркарската федерација на Македонија овојпат реши организацијата на целото натпреварување, од 6-ти до 9-ти февруари, да се одвива во Охрид по неколку финалиња одржани во Скопје во спортскиот центар „Борис Трајковски“. Пред стартот на натпреварувањето МЗТ важеше за прв фаворит за освојување на Купот, па така мораше и да го оправда тој епитет. Првата пречка во четвртина

финалето беше екипата на Струмица, која беше совладана со резултат 100 – 75. Веднаш потоа во полуфиналето противник беше Кожув и во реприза од минатогодишното плеј-оф финале МЗТ беше победник и се пласираше во финалето со резултат 78 – 70.

Во финалето, коешто беше четврто по ред куп финале за МЗТ, противник беше Лирија, екипа која за прв пат успеа да избори пласман во самата завршница. Крајниот резултат гласеше 76 - 73 во полза на македонскиот шампион, што значеше и почеток на големото славење во салата „Билјанини извори“. За најдобар нат-

преварувач на финалето беше избран капитенот на МЗТ, Тодор Гечевски.

За време на церемонијата на доделување на медалите, му беше доделена и награда на другиот репрезентативец Ѓорѓи Чековски, како најдобар кошаркар за 2013 година.

Со тоа една од двете цели е остварена. Следува завршницата од АБА лигата каде што се „брка“ шестото место на табелата, коешто носи пласман во Еврокуп-натпреварувањето. По завршувањето на настапите во Јадранската лига, МЗТ целосно ќе се посвети на домашното првенство и ќе атакува на третата шампионска титула.



ФОТКА ЗА ДРЕС

Драги фанови на МЗТ, ова е наградна игра за Вас. Испраќајте ги вашите фотографии со мотиви од акциите на вашиот омилен клуб во инбокс на фан страницата на градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски на фејсбук и очекувајте награда!

Најуспешните фотографии ќе бидат објавени на фан страницата на градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски и секој заинтересиран ќе има право да гласа за најдобрата.


Наградата за фотката со најмногу лајкови е дрес на МЗТ Скопје – Аеродром потпишан лично од капитенот Тодор Гечевски.

Наградната игра трае до 17-ти март.

Вклучете се во наградната игра ако имате фотогра-

фија од некој досегашен натпревар на МЗТ со некоја необична ситуација, фан, дрес, или слични мотиви!





**ЗА КУЧИЊАТА СКИТНИЦИ
НАДЛЕЖНА Е ШИНТЕРСКАТА СЛУЖБА**

Почитувани,

Ви пишувам во името на многу наши соседи и сожителите во Општина Аеродром. Проблемот во населбата со кучињата скитници мислам дека излегува од контрола. Толку многу се размножени кучињата, што во глутници почнуваат да напаѓаат минувачи, а не ретко и деца. На пример, мене пред два дена ме опколија 5 кучиња, кои лаеја и трчаа по мене, па за момент помислив дека ќе ме раскинат. Не знаев како да реагирам, имав две торби во рацете и немав како да се одбранам. Мислев дека срцето ќе ми застане. Немав ни каде да се засолнам, зашто ова се случи во парк. Не сум против животните, ама сепак, треба да се најде некое решение за добро на граѓаните.

Со почит,


Светлана, горда жителка на Општина Аеродром

Почитувана,

Ги разбираме Вашите проблеми, но исто така, мораме да Ве информираме дека кучињата скитници се под надлежност на ЈП „Комунална хигиена“, поточно под Шинтерската служба. Затоа, најљубезно Ве замолуваме Вашето писмо да го препратите до нив, а истото ќе го сториме и ние. Доколку имате дополнителни прашања, може да се обратите до Одделението за инспекциски работи во Општина Аеродром или на следниве телефонски броеви 2401-521 и 2401-522, но и до Шинтерската служба на 820-1315.

Со почит,

Општина Аеродром





СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Итна медицинска помош.....	194
Пожар и елементарни непогоди	193
Центар за известување и тревожење	195

Градинки

Срничка.....	2450 849
Буба Мара.....	2434 530

Основни училишта

Блаже Конески	2469 746
Браќа Миладиновци.....	2460 479
Горѓија Пулевски.....	2455 510
Љубен Лапе.....	2450 220
Лазо Ангеловски.....	2430 324
Димитар Македонски.....	2440 011
Гоце Делчев.....	2438 288
Александар Македонски.....	6152 513

Средни училишта

Владо Тасевски	2464 123
Димитар Влахов.....	2464 590
Марија Кири Скловски.....	2452 189

Библиотеки

Јане Сандански.....	520-9192
Кирил Пејчиновиќ.....	520-8575
Рајко Жинзифов.....	520-7484

Цркви

Света Троица.....	2763 337
Свети Петар и Павле.....	2439 722
Свети Пророк Илија.....	2460 825

Полиција 192

ПС Аеродром.....	2432 362, 3142 408
ПС Драчево.....	2763 330, 2794 111
ПС Кисела Вода.....	3223 410, 3142 403

Амбуланти

Јане Сандански.....	2463 277
---------------------	----------

Лисиче.....	2440 810
Пелагонија.....	2460 478

ЈП „Водовод и канализација“	2443 129, 2469 844
--------------------------------------	--------------------

Јавно осветлување

ЕВН.....	3205 000
„Свем инженеринг“	3245 875

ЈП „Паркови и зеленило“.....	2464 272
------------------------------	----------

ЈП „Комунална хигиена“	3216 644, 075/506 090
---------------------------------	-----------------------

Оџачарски услуги.....	2440 293
-----------------------	----------

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа.....	2400 970
---------------	----------

Пријавница.....	401 511
-----------------	---------

Контакт со граѓани.....	2401 555
-------------------------	----------

Локален економски развој	2401 542
--------------------------------	----------

Правна служба.....	2401 556
--------------------	----------

Човечки ресурси	2401 531
-----------------------	----------

Легализација на бесправни објекти.....	2401 528
--	----------

Урбанизам.....	2401 529
----------------	----------

Урбанистички планови.....	2401 530
---------------------------	----------

Осветлување	2401 533
-------------------	----------

Комунално одделение	2401 532
---------------------------	----------

Комунална инспекција.....	2401 521
---------------------------	----------

Градежна инспекција	2401 521
---------------------------	----------

Инспекција за домување.....	2401 526
-----------------------------	----------

Финансии	2401 513
----------------	----------

Буџет	2401 536
-------------	----------

Сметководство	2401 535
---------------------	----------

Даноци, такси и други приходи.....	2401 537
------------------------------------	----------

Данок на имот.....	2401 563
--------------------	----------

Јавни набавки.....	2401 548
--------------------	----------

Образование и култура.....	2401 517
----------------------------	----------

Информатика.....	2401 518
------------------	----------

Социјална заштита.....	2401 518
------------------------	----------

Архива	2401 525
--------------	----------

Совет на Општина Аеродром.....	2401 512
--------------------------------	----------

Училишна облека

